



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 25 февруари 1966

Скопје

Број 4

Год. XXII

Претплата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка број 401-1-698

14.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 февруари 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 февруари 1966 година.

У. бр. 1/66

9 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Финансирањето и изградбата на мелиоративните работи што се извршуваат со учество на Федерацијата се врши според одредбите на сојузниот Закон за финансирање на мелиоративните работи во СР Македонија (сојузен закон) и овој закон.

Член 2

Средствата со кои учествува Федерацијата во финансирањето на преостанатите мелиоративни работи на ден 31 декември 1964 година, пресметани во цени од 1964 година, се распоредуваат на одделните мелиоративни системи и тоа на:

„Брегалница“	139 милиони нови динари
„Струмица“	200 милиони нови динари
„Тиквеш“	159 милиони нови динари
„Пелагонија“	49 милиони нови динари
„Скопско Поле“	5 милиони нови динари
„Струшко Поле“	1 милион нови динари

Член 3

Социјалистичка Република Македонија по 1970 година ќе обезбеди износ од 26,15 милиони нови динари за довршување на основните мелиоративни

работи на левата страна на реката Брегалница во мелиоративниот систем „Брегалница“ и 13,36 милиони нови динари за довршување на основните мелиоративни работи во горната зона на Тиквешко Поле во мелиоративниот систем „Тиквеш“.

Член 4

Средствата за финансирање на преостанатите работи за уредување на пороице на ден 31 декември 1964 година во износ од 41 милиони нови динари, пресметани во цени од 1964 година, претставуваат учество на Републиката од 30% од вкупната вредност на тие работи и се распоредуваат на одделните мелиоративни системи и тоа на:

„Брегалница“	13 милиони нови динари
„Струмица“	13 милиони нови динари
„Тиквеш“	3 милиони нови динари
„Пелагонија“	10 милиони нови динари
„Скопско Поле“	2 милиони нови динари

Член 5

Средствата од член 4 на овој закон на инвеститорите им ги обезбедува Социјалистичка Република Македонија преку Републичкиот фонд за води.

Средствата од претходниот став се доделуваат со обврска на враќање.

Годишниот износ на средствата од став 1 на свој член не може да биде помал од 30% од вкупната вредност на работите за уредувањето на пороице што се изведуваат во соодветната година.

Член 6

Подобната каналска мрежа ја изградуваат инвеститорите со сопствени, кредитни и други средства.

Доколку инвеститорите не обезбедат кредитни средства според постојниот кредитен механизам, за финансирање на преостанатите работи за изградбата на подробната каналска мрежа Социјалистичка Република Македонија, преку Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија, (Банката) ќе обезбеди средства во износ од 140 милиони нови динари.

Средствата од претходниот став на инвеститорите им се даваат во вид на кредити во износ од најмногу 75% од претсметковната вредност на објектот.

Член 7

Правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи според овој закон ги врши водостопанската организација основана за водното подрачје на кое тие работи се изведуваат.

Освен водостопанските организации од претходниот став права и должности на инвеститор за изградба на подробна каналска мрежа вршат и земјоделски и други работни организации.

Член 8

Пречекорувањата на износите предвидени во членовите 2, 3 и 4 од овој закон ќе ги поднесуваат инвеститорите.

Промените во трошоците што по 1 јануари 1966 година ќе настанат поради промени во цените, на инвеститорите ќе им се пресметуваат под условите и на начин на кој се пресметуваат средствата во кои учествува Федерацијата.

Член 9

Со цел за поекономична изградба на мелиоративните системи се овластуваат инвеститорите и Банката да утврдат порационални решенија во постојните главни проекти.

Член 10

Финансирањето на основните мелиоративни работи се врши така што нивната изградба во одделните мелиоративни системи да заврши најдоцна:

1. во системот „Пелагонија“ до крајот на 1966 г.
2. во системот „Тиквеш“ до крајот на 1968 г.
3. во системот „Брегалница“ до крајот на 1970 г.
4. во системот „Струмица“ до крајот на 1972 г.

Работите од член 3 на овој закон се финансираат така што нивната изградба да заврши до крајот на 1972 година.

Член 11

Средствата од член 2 и 3 од овој закон им се ставаат на располагање на инвеститорите преку Банката.

Средствата за извршување на мелиоративните работи според овој закон на инвеститорите им се ставаат на располагање во годишни износи според динамиката на градбата.

Член 12

За користењето на средствата од член 2 и 3 на овој закон меѓу Банката и инвеститорот се склучува договор.

Со договорот можат да се утврдат и посебни услови за определена кадровска и техничка опременост на инвеститорот како и да се предвиди можност за запирање на користењето на средствата ако инвеститорот во определен рок не ги исполни условите од договорот.

Член 13

Подробната каналска мрежа се гради во согласност со инвестиционата програма за изградба на мелиоративниот систем и во роковите утврдени со договорот за изградба на основните мелиоративни работи на соодветниот дел од мелиоративниот систем.

Член 14

Во финансирањето работите на мелиоративните објекти што можат да се користат за потребите на енергетиката учествува и организацијата што ќе го користи објектот за енергетски потреби. Учесвото во финансирањето на работите и во трошоците на

експлоатацијата е сразмерно на ползата што организацијата ќе ја има од соодветниот објект. Односите меѓу инвеститорите во изградбата и користењето на објектот се утврдуваат со договор.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат и во случаите на користење на веќе изградениот мелиоративен објект.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат на објектите чие финансирање е веќе уредено со посебни прописи.

Член 15

Со изградените мелиоративни објекти и постројки управува работната организација што ги вршела правата и должности на инвеститор за изградба на соодветните мелиоративни објекти и постројки.

Член 16

Земјоделската или друга работна организација што изградува подробна каналска мрежа и водостопанската организација што ги изградува основните мелиоративни работи се должни претходно да склучат договор за користењето на основната и подробната каналска мрежа.

Член 17

Водостопанската организација од член 7 став 1 од овој закон е должна најдоцна една година пред пуштањето во погон на дел од мелиоративен систем, кој претставува градежна и економска целина и која може да се користи како самостоен мелиоративен објект, на корисниците на земјиштето од подрачјето на тој дел од системот да им достави студии и проекти за техниката, технологијата и организацијата на производството во условите на наводнувањето.

Пред утврдувањето на студиите и проектите од претходниот став, таа е должна да прибави мислење на корисниците на земјиштето од подрачјето на системот како и на другите заинтересирани органи и организации.

Член 18

За студии и истражувања во врска со изградбата и користењето на мелиоративните системи Банката, во согласност со инвеститорите, издвојува до 0,5% од средствата од член 2 на овој закон.

Член 19

Средствата од член 2 и 3 на овој закон на Банката ѝ се ставаат на располагање врз основа на договор што го склучува републичкиот секретар за финансии по претходна согласност на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 20

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство ќе го следи извршувањето на мелиоративните работи што се изведуваат според одредбите на овој закон.

Член 21

Средствата што на инвеститорите им се доделуваат за уредување на пороите до влегувањето во сила на овој закон се неповратни.

Член 22

Дирекцијата за мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија престанува со работа на 28 февруари 1966 година, на кој ден престанува да важи и Уредбата за основање на Дирекцијата за мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 26/64).

Посебна комисија, што ќе ја именува Извршниот совет ќе ги утврди материјално-финансиските права и обврски на Дирекцијата и ќе ги состави завршните сметки на Дирекцијата во рокот што ќе го утврди Извршниот совет.

Извршниот совет ќе ги преземе преостанатите материјално-финансиски обврски и ќе го распореди имотот на Дирекцијата.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од дејниот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

15.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 февруари 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1966 година.

У. бр. 2/66

10 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 11/64) во член 2 став 1 наместо зборовите „патници и стока“ се ставаат зборовите „лица и предмети“.

Во став 2 од истиот член алинеја прва се менува и гласи:

„— јавен превоз е превоз на лица и предмети што под еднакви услови му е достапен на секого и се врши врз основа на склучен договор за превоз меѓу имателот на возилото (превозникот) и корисникот на превозот“.

Член 2

Во член 3 став 3 се менува и гласи:

„Јавен превоз во слободен патен сообраќај е превоз чија релација, цена на превозот, височина на надоместокот за споредните услуги на лицата и предметите што се превезуваат како и другите услови на превозот, се утврдуваат со договор меѓу превозникот и корисникот на превозот“.

Член 3

Во член 4 став 1 се брише.

Во став 2 по зборовите „и стока со“ се додаваат зборовите „моторни и“, а зборовите во вториот ред „приватни превозници“ се заменува со зборот „граѓани“.

Член 4

По член 5 се додаваат единаесет нови членови кои гласат:

Член 5а

Возните редови за превоз на лица во линискиот патен сообраќај на територијата на Социјалистичка Република Македонија превозниците ги усогласуваат преку Стопанската комора на Македонија (Комора).

Усогласувањето е јавно и на него можат да присуствуваат претставници на сите заинтересирани организации, општествено-политички заедници и граѓани.

При усогласувањето на возните редови, превозниците се должни да водат сметка за барањата и предлозите на заинтересираните организации, општествено-политички заедници и граѓаните.

За усогласените возни редови Комората му издава потврда на превозникот.

Член 5б

Усогласен возен ред е возниот ред на кој не ставиле приговор транспортните организации што се заинтересирани за превозот на линијата чиј возен ред се утврдува.

Усогласените возни редови се задолжителни и важат за годината за која се донесени.

Член 5в

Усогласувањето на возните редови се врши, по правило, еднаш годишно.

По исклучок, може да се врши и вонредно усогласување на возните редови. Тоа усогласување се врши согласно одредбите за редовното усогласување, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 5г

Вонредно усогласување на возните редови се врши по барање од превозникот кога:

— ќе настанат промени поради дејството на виша сила односно околности што превозникот не можел да ги предвиди;

— превозниците ќе се здружат заради заедничко одржување линии на исти релации (кооперација, здружени претпријатија, деловна техничка соработка) или кога превозникот ќе престане да ја врши својата дејност.

Член 5д

Ако кон барањето за вонредно усогласување на возните редови превозникот приложи доказ за согласноста на сите превознички организации заинтересирани за вршење превоз на определени релации, Комората ќе издаде потврда веднаш (член 5а).

Член 5г

Роковите за пријавување за редовно усогласување на возните редови, како и образецот на возниот ред ги утврдува Комората.

Член 5е

Ако превозниците не се споредат за усогласувањето на возните редови, по спорните работи одлучува посебна арбитражна комисија при Комората.

Арбитражната комисија се состои од тројца членови. По еден член именуваат Комората и Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, а, третиот член го избираат именуваните членови.

Член 5ж

Постапката пред арбитражната комисија е итна, а се започнува по писмено барање од заинтересираниот превозник.

Барање за започнување на постапка може да поднесе само превозникот кој ставил приговор против спорниот возен ред.

Барањето за започнување на постапка се поднесува во рок од осум дена од денот на доставувањето на известувањето за резултатот од усогласувањето на возните редови. Ако превозникот не поднесе писмено барање во овој рок, ќе се смета дека се откажал од приговорот.

Член 5з

За расправата пред арбитражната комисија се известуваат сите превозници што учествувале во усогласувањето на спорните возни редови.

Член 5и

Арбитражната комисија приговорот може да го усвои или да го отфрли. Арбитражната комисија не е врзана за наводите од приговорот и спорното прашање може да го реши и на друг начин ако тоа не ги погодува интересите на другите превозници.

Арбитражната комисија при решавањето особено ќе води сметка за изборот на времето за поаѓање. Првенство на избор на постојна линија, при еднакво исполнување на другите услови, имаат превозниците што веќе вршат превоз на таа линија, а меѓу нив — превозникот што најдолго врши превоз на таа линија.

Член 5ј

Возниот ред за превоз на лица на меѓумесните автобуски линии на територијата на општината кои немаат карактер на јавен градски сообраќај, се регистрира кај општинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот, а возниот ред за превоз на лица на територијата на две или повеќе општини се регистрира кај Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Регистрацијата на возните редови се врши врз основа на потврдата што ја издава Комората односно одлуката на арбитражната комисија.

Член 5

Поднасловот 2. Посебни видови јавен превоз и членовите 8 и 9 се бришат, а поднасловите 3, 4, 5 и 6 се пренумерираат во 2, 3, 4 и 5.

Член 6

Во член 10 став 1 се менува и гласи:

„Јавен превоз на лица и предмети може да се врши само со возила што ги исполнуваат техничко-експлоатационите услови, определени со овој закон и прописите донесени врз основа на него“.

Во став 2 зборот „обезбедноста“ се заменува со зборот „безбедноста“.

Член 7

Член 12 се брише.

Член 8

Во членовите 13 и 20 зборовите „Републички секретар за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретар за индустрија и трговија“.

Член 9

Во член 24 став 1 зборовите „превозникот што ја користи“ се заменуваат со зборовите „работната организација која управува со“.

Член 10

Член 25 се менува и гласи:

„Републичкиот секретар за индустрија и трговија ќе донесе поблиски прописи за опремувањето, обележувањето и одржувањето на автобуските станици и постојки“.

Член 11

По член 25 се додава нов поднаслов „6. Превоз што вршат граѓани со моторни возила“ со десет нови членови кои гласат:

Член 25а

Јавен превоз на лица и предмети со моторни возила граѓаните можат да вршат само во слободен патен сообраќај.

Член 25б

Јавен превоз на лица и предмети со моторни возила граѓанинот може да врши ако:

1. вршењето на таков превоз му е редовно и главно занимање;
2. има возачка дозвола за моторното возило со кое ќе врши јавен превоз;
3. јавниот превоз го врши со моторно возило што е во негова сопственост;
4. моторното возило за превоз на патници има најмногу осум седишта, во кој број не се засметува местото на возачот.

Граѓанин може да врши јавен превоз само со едно моторно возило.

Возилата за превоз на лица и предмети на погодно и видно место имаат натпис кој го содржи личното име и живеалиштето на превозникот.

Член 25в

Граѓаните можат да вршат јавен превоз на лица и предмети со моторни возила само ако за тоа добијат одобрение.

Издавањето на одобрение за вршење на јавен превоз на лица и предмети не може да се одбие ако граѓанинот ги исполнува условите од претходниот член.

Одобрението го издава органот на управата надлежен за работите на патниот сообраќај на општинското собрание (надлежниот орган).

Член 25г

Издадените одобренија за вршење на јавен превоз се впишуваат во одделен регистар.

Републичкиот секретар за индустрија и трговија ќе го пропише начинот на водењето и образцот на регистарот на издадените одобренија.

Член 25д

Височината на надоместокот за извршените услуги во јавниот превоз (цената), превозникот ја определува самостојно според условите на пазарот.

Цената на превоз на лица се определува според должината на патот и бројот на искористените седишта во возилото, а цената за превоз на предмети според нејзината тежина и должината на патот.

Превозникот е должен да истакне на видно место во возилото ценовник на услугите на превозот.

Превозникот е должен, по барање од корисникот на превозот, да му издаде потврда за наплатената цена.

Член 25е

Превозникот може, со одобрение од надлежниот орган, привремено да го запре односно да го продолжи преку работодаводител вршењето на јавен превоз.

Издавањето на одобрение од претходниот став не може да се одбие во случаите кога превозникот е спречен да ја врши дејноста поради:

1. болест односно болување;
2. користење на годишен одмор или отсуствување по некој друг основ;
3. војна вежба или вршење на јавна служба;
4. притвор или истражен затвор;
5. вршење ремонт на возилото.

Привременото запирање од претходниот став ќе се одобри додека постојат причини за спреченоста, но не повеќе од една година.

Одобрение за привремено запирање не е потребно ако запирањето не трае повеќе од триесет дена.

Член 25е

Важноста на одобрението за вршење јавен превоз престанува:

1. со смртта на превозникот;
2. со одјавување;
3. по силата на законот.

Член 25ж

Важноста на одобрението за вршење јавен превоз престанува по силата на законот ако превозникот:

1. ја изгуби деловната способност;
2. со правосилна пресуда или со друг акт му се изрече мерка забрана на вршење јавен превоз или одземање на возачката дозвола;

3. биде осуден на казна затвор подолго од една година или на казна строг затвор;

4. го запре вршењето на јавен превоз повеќе од 30 дена без одобрение на надлежниот орган;

5. јавниот превоз не го врши како редовно и главно занимање;

6. престане да биде сопственик на моторното возило со кое врши јавен превоз.

Член 25з

Во случај на смрт на превозникот, неговиот брачен другар односно старателот на малолетните деца, можат да продолжат со вршење на јавен превоз преку работодаводител, ако немаат други приходи за издржување.

Работодаводителот од претходниот став мора да го исполнува условот од точка 3 став 1 на член 25б од овој закон.

Член 25и

Јавен превоз преку работодаводител се врши врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Барање за вршење јавен превоз преку работодаводител може да поднесе брачниот другар односно старателот на малолетните деца најдоцна во рок од три месеци од денот на смртта на превозникот. Кон барањето се поднесува извод од книгите на умрелите за смртта на превозникот и доказ дека работодаводителот ги исполнува условите за вршење јавен превоз.

Член 12

Член 26 се менува и гласи:

„Јавен превоз со запрежни возила можат да вршат стопански организации чија основна дејност е таков превоз, како и други стопански организации, ако ги исполнуваат условите пропишани за таков превоз и ако таа своја дејност ја регистрираат според постојните прописи“.

Член 13

По член 26 се додава нов член 26а кој гласи:

„Јавен превоз на лица и предмети со запрежни возила граѓаните можат да вршат само во слободен патен сообраќај.“

Запрежните возила со кои се врши јавен превоз на лица и предмети мораат да имаат ознака (таблицата) дека со нив се врши јавен превоз.

Општинското собрание или органот што таа ќе го овласти го пропишува начинот на обележувањето на запрежните возила со кои се врши јавен превоз“.

Член 14

Во член 27 став 1 зборовите „приватен превозник“ се заменуваат со зборот „граѓанинот“.

Во став 2 се бришат зборовите „на општинското собрание“.

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Издадените одобренија за вршење јавен превоз со запрежни возила се впишуваат во посебен регистар.“

Општинското собрание или органот што тоа ќе го овласти ќе го пропише начинот на водењето и

образецот на регистрите за издадените одобренија за вршење на јавен превоз со запрежни возила“.

Член 15

Во член 28 став 1 зборовите „приватните превозници“ се заменуваат со зборот „граѓаните“, а во став 2 по зборот „орган“ се става точка и зборовите „на општинското собрание“ се бришат.

Член 16

Член 31 се менува и гласи:

„Надзор над извршувањето на прописите во патниот сообраќај вршат Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија и општинскиот орган на управата што ќе го определи општинското собрание, доколку со Основниот закон не е поинаку определено.“

Две или повеќе општини можат да основаат заеднички орган за вршење надзор во патниот сообраќај“.

Член 17

По член 31 се додава нов член 31а кој гласи:

„Општинскиот орган надлежен за инспекција во патниот сообраќај ги врши сите работи на инспекцијата во патниот сообраќај, освен работите кои со овој закон се ставени во надлежност на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија“.

Член 18

Во член 32 став 1 зборовите „Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“, зборовите „околистите и“ и зборовите „или пропис донесен врз основа на закон“ се бришат, а по зборот „закон“ во ред 10 се става точка.

Во став 2 зборовите „Републички секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“, зборовите „и околистите“ како и зборовите „над превозот што се врши на подрачјето на две или повеќе околии“ се бришат, а по зборот „инспекција“ во ред 5 се става точка.

Член 19

Во член 33 зборовите „Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“, а зборовите „околистите и“ се бришат.

Член 20

Во член 34 зборовите „Републички секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“, а зборовите „околистите односно“ се бришат.

Член 21

Во член 35 уводната реченица на став 1 се менува и гласи:

„Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија непосредно ги врши работите од надлежност на органот за инспекција во патниот сообраќај на општинското собрание кога:“.

Во точката 1 зборовите „општествено-политичката заедница“ се заменуваат со зборот „општината“.

Во став 2 зборовите „Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“.

Член 22

Во член 36 став 3 зборовите „Републички секретаријат за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за индустрија и трговија“.

Член 23

Во член 38 став 1 се додава нова точка 10 која гласи:

„Не ги исполнува условите предвидени во став 2 на член 22“.

Член 24

По член 38 се додава нов член 38а кој гласи:

„Со парична казна од 100 до 1000 нови динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој:

1. врши јавен превоз на лица со моторно возило со повеќе од 8 седишта (чл. 25б ст. 1 точ. 4);

2. врши јавен превоз на лица и предмети без одобрение (чл. 25в ст. 1);

3. цената на превозот на лица не ја определува според должината на патот и бројот на искористените седишта во возилото, а цената за превоз на предмети според нивната тежина и должината на патот (член 25д став 2);

4. не истакне ценовник на видно место во возилото (член 25д став 3);

5. не издаде по барање од корисникот потврда за наплатената цена (член 25д став 4);

6. наплати повисока цена од определената во ценовникот;

7. без одобрение го запре вршењето на јавниот превоз во случаите определени во член 25 ф.

Член 25

Во член 39 зборовите „од 3.000 до 30.000 динари“ се заменуваат со зборовите „од 50 до 500 нови динари“.

Член 26

Член 40 и став 2 на член 41 се бришат.

Член 27

Со влегувањето во сила на овој закон престанува со работа Републичкиот сообраќаен инспекторат.

Член 28

Се овластува Законодавно-правната комисија да го утврди пречистениот текст на Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

16.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за службата за внатрешни работи, самоуправувањето на работните луѓе и средствата за работа во органите за внатрешни работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 15 февруари 1966 година.

У. бр. 5/66

16 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗА К О Н

ЗА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Службата за внатрешни работи, правата на самоуправување на работните луѓе и работните односи како и обезбедувањето на средства за работа на органите за внатрешни работи се уредуваат според одредбите на Основниот закон за службата за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 46/64), Основниот закон за самоуправувањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/65) и овој закон.

1. СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 2

Службата за внатрешни работи ја вршат Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи (општински органи за внатрешни работи) според одредбите на Основниот закон за службата за внатрешни работи, овој закон и други прописи со кои се уредува вршењето на оваа служба.

Член 3

Внатрешни работи од општ интерес за Републиката се работите на:

1. спроведувањето на прописите за републичко државјанство;

2. спроведувањето на сојузните и републичките прописи за јавниот ред и мир и одржувањето на јавниот ред и мир, што не е од интерес само за општината;

3. спроведувањето на прописите за јавните собири;

4. заштитата од пожари во поголеми размери и укажување помош во отстранувањето последиците во случај на општа опасност предизвикана од елементарни несреќи.

1. Делокруг и надлежност

а) Републички секретаријат за внатрешни работи

Член 4

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи (Републички секретаријат) непосредно ги врши работите што му се ставени во надлежност со закон и други сојузни и републички прописи.

Републичкиот секретаријат е одговорен за извршувањето на внатрешните работи од општ интерес за Републиката и кога тие работи непосредно ги извршуваат општинските органи за внатрешни работи.

Републичкиот секретаријат непосредно го обезбедува и извршувањето на републичките закони и другите републички прописи во внатрешните работи од општ интерес за Републиката и во случаите кога општинските органи за внатрешни работи не ги извршуваат.

Член 5

Републичкиот секретаријат врши стручни обработувања, проучувања и истражувања од областа на службата за спречување криминалитетот, службата на милицијата и другите служби на внатрешни работи.

Член 6

Републичкиот секретар за внатрешни работи ги одобрува наставните планови и програми по предметите на службата за спречување криминалитетот и службата на милицијата во училиштата и на курсевите што се организираат во областа на внатрешните работи.

б) Општински орган за внатрешни работи

Член 7

Работите што со сојузен закон се ставени во надлежност на околиски орган за внатрешни работи, ги врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 8

Собранијата на две или повеќе соседни општини можат спогодбено да организираат заедничко вршење на определени внатрешни работи од општ интерес за Републиката ако со тоа се создаваат поповолни услови за вршењето на тие работи.

Одлуката за организирање на работите од претходниот став општинските собранија ја донесуваат по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Посебни служби

а) Служба на милицијата

Член 9

Во секоја општина постојат една или повеќе станици на милицијата.

Станиците на милицијата ги образуваат и нивното подрачје и седиште го утврдуваат општин-

ските собранија во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи.

Бројот на работниците на милицијата во секоја станица на милицијата го определува републичкиот секретар за внатрешни работи во согласност со општинското собрание што ја образувало станицата.

Станицата на милицијата е во состав на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 10

Со станицата на милицијата раководи и за нејзината работа одговара командир на станицата на милицијата (командир на станицата).

Член 11

Командирот на станицата непосредно му е подреден на старешината на општинскиот орган за внатрешни работи и нему му одговара за работата на станицата.

Командирот на станицата работите од својот делокруг ги врши според наредбите од старешината на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 12

Работниците на милицијата службата ја вршат според наредбите и упатствата од командирот на станицата.

Работниците на милицијата можат да ја вршат службата во граѓанска облека само кога тоа ќе го нареди командирот на станицата односно надлежниот старешина.

Член 13

Републичкиот секретар за внатрешни работи може на општинските органи за внатрешни работи да им издаде наредба за извршување на определени работи од страна на милицијата кога тоа го изискуваат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир од општ интерес за Републиката или од интерес за две или повеќе општини.

Член 14

Републичкиот секретар за внатрешни работи може од работниците на милицијата на еден или повеќе општински органи за внатрешни работи да образува единица на милицијата за извршување на определена задача.

Старешината на единицата на милицијата од претходниот став го определува републичкиот секретар за внатрешни работи и нему му одговара за извршувањето на задачите доверени на единицата.

Член 15

Републичкиот секретар за внатрешни работи може да образува посебна единица на милицијата за обезбедување извршувањето на работите што непосредно ги врши Републичкиот секретаријат, како и за вршење работите од чл. 9 ст. 1 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65).

б) Стража на казнено-поправителните установи

Член 16

Службата за обезбедување во казнено-поправителните установи и за чување на лица лишени од слобода ја врши стражата на казнено-поправителните установи.

Член 17

Стражата на казнено-поправителните установи е вооружена и еднообразно униформирана.

Републичкиот секретар за внатрешни работи донесува прописи за вршењето на службата, како и за вооружувањето, опремата и униформата на стражата на казнено-поправителните установи.

3. Меѓусебни односи на органите за внатрешни работи

Член 18

Републичкиот секретар за внатрешни работи може да определи одделни внатрешни работи од општ интерес за Републиката да се вршат непосредно во Републичкиот секретаријат во случај кога одделни дејства треба да се преземат на подрачјето на две или повеќе општини или ако се во прашање особено сложени работи.

Член 19

Во Републичкиот секретаријат можат непосредно да се вршат одделни работи од криминалистичко-технички вештачења, за потребите на општинските органи за внатрешни работи.

Член 20

Општинските органи за внатрешни работи се должни да водат статистика и евиденција што ќе ја пропише републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 21

Во внатрешните работи од општ интерес за Републиката, Републичкиот секретаријат спрема општинските органи за внатрешни работи ги има следните права и должности:

1. да им издава задолжителни инструкции;
2. да им издава наредби за извршување на определена работа и за начинот на извршувањето на таа работа;
3. да определи општинскиот орган за внатрешни работи да изврши определена работа од негова надлежност;
4. да презема одделни предмети или работи од надлежноста на општинскиот орган за внатрешни работи и по нив непосредно да води постапка.

II. САМОУПРАВУВАЊЕ

1. Правата и должностите во остварување на самоуправувањето

Член 22

Во установите на Републичкиот секретаријат општите акти се донесуваат во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 23

Внатрешната организација на службите за спречување на криминалитетот и милицијата во општинските органи за внатрешни работи се утврдува со посебен правилник на органот.

Правилникот од претходниот став како и општиот акт за личните доходи на работниците во службата за проучување на криминалитетот и службата на милицијата, службата за државна

безбедност и службата за издавање на патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престојот на странци се донесува во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Работни односи

а) Прием на работници

Член 24

За потребата од прием на работници на работните места на кои се вршат работи од службата за издавање патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престојот на странци, службата за спречување на криминалитетот и службата за милицијата во општинските органи за внатрешни работи одлучува републичкиот секретар за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од старешината и советот на работната заедница на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 25

За потребата од прием на работници на работните места на кои се вршат работи од службата за издавање на патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престојот на странци, службата за спречување на криминалитетот и службата на милицијата во Републичкиот секретаријат одлучува републичкиот секретар за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница.

Член 26

Конкурсот за пополнување на упразнетите работни места на работниците во службата на милицијата во општинските органи за внатрешни работи го спроведува Републичкиот секретаријат.

Примените работници од претходниот став ги распоредува на работните места републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 27

Решение за прием на работник на работа и за распоредување на работник на работно место кое се пополнува без конкурс во Републичкиот секретаријат и во неговите установи, донесува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Решенија за прием на работници на работа и за распоредување на работници во општинските органи за внатрешни работи на работни места на кои се вршат работи од службата за издавање на патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престојот на странци, службата за спречување на криминалитетот и службата на милицијата, а кои се пополнуваат без конкурс, донесува републичкиот секретар за внатрешни работи.

б) Преместување

Член 28

Кога интересите на службата изискуваат може да се врши преместување на работници кои рабо-

таат на работни места во службата за издавање на патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престојот на странци и во службата за спречување на криминалитетот, од орган за внатрешни работи на една општествено-политичка заедница во орган за внатрешни работи на друга општествено-политичка заедница, како и во нивните установи и организациони единици кои се наоѓаат надвор од седиштето на органот.

Преместувањето на работниците од претходниот став може да се врши и за определено време. Во тој случај со решението за преместување се утврдува и времето за кое работникот се преместува.

Член 29

На работник што е преместен по потреба на службата, освен патните и селидбените трошоци, му се исплатува и надоместок во висина на едномесечната аконтација од личниот доход.

Член 30

За преместувањето на работниците од Републичкиот секретаријат во неговите установи и во организационите единици надвор од неговото седиште, односно од овие установи и организациони единици во Републичкиот секретаријат, одлучува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Преместувањето на работници од работните места на кои се вршат работи од службите за државна безбедност, издавање на патни исправи за преминување на државната граница, контрола на движењето на граница и престој на странци, спречувањето на криминалитетот и милицијата од општинските органи за внатрешни работи во Републичкиот секретаријат и неговите установи, односно од Републичкиот секретаријат од неговите установи во општинските органи за внатрешни работи или од еден во друг општински орган за внатрешни работи го врши републичкиот секретар за внатрешни работи во согласност со старешината на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 31

На работникот што е преместен според член 28 и 30 од овој закон органот за внатрешни работи во кој работникот е преместен е должен да му обезбеди соодветен стан во рок од две години од денот на неговото јавување на должност.

Ако во рокот од претходниот став органот, во кој работникот е преместен, не му обезбеди стан или со работникот не се постигне спогодба за тоа, органот за внатрешни работи од кој работникот е преместен е должен, по негово барање, да го врати на работа и да му го обезбеди постојниот дел од личниот доход од работното место од кое е преместен.

в) Работно време

Член 32

Распоредот на работното време во Републичкиот секретаријат и неговите установи го определува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Во службите на Републичкиот секретаријат и неговите установи во кои се работи непрекинато во смени, распоредот на работното време на смените се определува со правилник на органот во рамките на четириесетидвочасовната работа во седмицата.

г) Дисциплинска одговорност

Член 33

За дисциплинските неуредности на старешината на општинскиот орган за внатрешни работи решава републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 34

За дисциплинските престапи што ќе ги изврши старешината на општинскиот орган за внатрешни работи, како и за дисциплинските престапи што ќе ги вршат работниците на општинскиот орган за внатрешни работи во вршењето на работите од службата за државна безбедност решава Дисциплинскиот суд на Републичкиот секретаријат.

III. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

Член 35

Со буџетот на Републиката се обезбедуваат средства за општинските органи за внатрешни работи за:

1. лични доходи и другите видови лични расходи на работниците на службата на милицијата;
2. надоместок за патни и селидбени трошоци и трошоци за одделен живот од семејството на работниците на службата на милицијата;
3. трошоци за вооружување;
4. набавка на облека и обувки, односно соодветен паричен надоместок на работниците на службата на милицијата, стражата на казнено-поправителните установи и другите униформирани работници;
5. трошоци за кривичната постапка; и
6. трошоци за спроведување на лица.

Републиката може да учествува во обезбедувањето на дополнителни средства на општините за унапредување службата за внатрешни работи и за вршење на определени внатрешни работи од интерес за целата земја или од општ интерес за Републиката.

Заради унапредување на службата за внатрешни работи средства од став 1 од овој член можат да обезбедуваат и општините.

Член 36

Републичкиот секретаријат составува, врз основа предлозите на општинските органи за внатрешни работи, единствен предлог за обезбедување на средствата од член 35 од овој закон.

Член 37

Висината на средствата од член 35 став 1 од овој закон се утврдува врз основа обемот на работите, бројот на организационите единици и работните места во општинските органи за внатрешни работи, како и со оглед степенот и потребата од

опременост на службата и другите фактори што влијаат врз висината на тие средства.

Член 38

Распределбата на средствата од член 35 од овој закон на општинските органи за внатрешни работи ја врши републичкиот секретар за внатрешни работи, според мерилата утврдени во член 37 од овој закон.

Член 39

Републиката им обезбедува на општинските органи за внатрешни работи секоја година и средства за постојана резерва во висина од 1% од средствата од член 35 на овој закон, со тоа што вкупните средства на оваа резерва не можат да преминат 5% од едногодишниот износ на обезбедените средства од член 35 на овој закон.

Член 40

Во рамките на средствата за работа на Републичкиот секретаријат се обезбедуваат и средства за работа на Центарот за стручно образование.

Член 41

Паричните средства за посебни намени предвидени во член 77 точка 1 и 2 од Основниот закон за самоуправување на работните луѓе и за средствата за работа на органите за внатрешни работи му се обезбедуваат на Републичкиот секретаријат во единствен износ и се пренесуваат на негова посебна сметка.

Средствата од претходниот став што не ќе се потрошат во годината за која се обезбедени, се пренесуваат во следната година за истата намена.

Член 42

На Републичкиот секретаријат му се обезбедуваат секоја година средства за постојана резерва во висина на 1% од средствата за вршење на редовна дејност, со тоа што вкупните средства на оваа резерва не можат да преминат 5% од едногодишниот износ на средствата за вршење на редовна дејност.

Член 43

Републичкиот секретар за внатрешни работи може на општинските органи за внатрешни работи да им издаде наредба привремено да му отстапат на ползување определена опрема кога тоа го налагаат интересите на јавниот поредок или одржувањето на јавниот ред и мир од општ интерес за Републиката.

Опрсмата од претходниот став може да се ползува само додека постојат причините поради кои е отстапена.

За ползувањето на опремата од став 1 од овој член не се плаќа надоместок.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи:

1. за водењето на статистика и евиденција за начинот на известување за извршувањето на репуб-

личките закони и другите републички прописи од областа на внатрешните работи;

2. за средствата и начинот на одржувањето на комуникационите врски меѓу Републичкиот секретаријат и општинските органи за внатрешни работи; и

3. за начинот на составување на предлозите од страна на општинските органи за внатрешни работи за обезбедување на средствата од член 35 од овој закон.

Член 45

Правилниците и другите општи акти во Републичкиот секретаријат и неговите установи, како и во општинските органи за внатрешни работи, според одредбите на Основниот закон за самоуправување на работните луѓе и за средствата за работа на органите за внатрешни работи и овој закон, ќе се донесат најдоцна до 1 април 1966 година.

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање Фонд за награди „11 октомври“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 8 февруари 1966 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 11 февруари 1966 година.

У. бр. 3/66

12 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“

Член 1

Член 5 од Законот за основање Фонд за награди „11 Октомври“ („Службен весник на СРМ“ бр. 22/64) се менува и гласи:

„Фондот има свој статут.

Статутот на фондот содржи одредби за називот на фондот, целите и задачите, органите на управувањето, работењето на Фондот, како и изворите на приходите и средствата на Фондот.

Со Статутот на Фондот се утврдуваат и: условите, постапката и начинот за доделување награди од Фондот; составот и начинот на работење на комисиите за давање предлози за доделување на награди; начинот за известување на јавноста за работата на Фондот; органите што се овластени за располагање со средствата на Фондот и се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата од Фондот; остварувањето на правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на Фондот; постапката за донесување на финансов план и завршна сметка на Фондот; како и други прашања од значење за управувањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

18.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1966 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 11 февруари 1966 година.

У. бр. 4/66

12 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Работите во врска со изградбата, развивањето и одржувањето на радиодифузната мрежа и обезбедувањето на приемот на радиодифузната програма на територијата на Социјалистичка Република Македонија ќе ги врши Радиотелевизија Скопје, која го продолжува своето работење како радиодифузна установа.

Член 2

Радиотелевизија Скопје ќе води евиденција на корисниците на радиодифузните приемници (приемник) и ќе наплатува надоместок за користење на тие приемници на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Корисник на приемник е физичко или правно лице што има незапечатан приемник без оглед на тоа дали го употребува.

Член 4

Обврската за пријавување на приемникот настанува со денот во кој корисникот го набавил приемникот, а обврската за одјавување со денот кога приемникот е уништен, станал трајно неупотреблив, е отуѓен или со него е извршено располагање на друг начин.

Член 5

Обврската за плаќање на надоместок за користење на приемник започнува од следниот месец по пријавувањето на набавениот приемник.

Член 6

Надоместокот за користење на приемник се плаќа секој месец однапред.

По исклучок, Радиотелевизија Скопје може да определи одделни корисници — работни и други организации надоместокот да го плаќаат во паушален износ.

Член 7

Надоместокот за користење на приемник се плаќа до крајот на месецот во кој тој бил одјавен.

Член 8

Претставниците на општествената заедница во Советот на Радиотелевизија Скопје ги именува и разрешува од должност Извршниот совет.

Член 9

Директорот на Радиотелевизија Скопје го именува и го разрешува од должност Извршниот совет.

Член 10

Републичкиот секретар за информации поблиску ќе го определи начинот на пријавувањето и одјавувањето на приемниците и начинот на водењето евиденција за приемниците и нивните корисници, како и начинот на собирање и плаќање надоместок за користење на приемниците.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

19.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието, Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 февруари 1966 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 11 февруари 1966 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРЛУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието, што го донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 7 февруари 1966 година под број 07-922/66.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Бр. 48

12 февруари 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

20.

Врз основа на член 167 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 8 февруари 1966 година и на седницата на организационо-политичкиот собор, одржана на 15 февруари 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се образува Комисија за испитување подрачјата на окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија (Комисијата).

II. Комисијата има за задача да ја испита сегашната мрежа и подрачјата на окружните судови од општа надлежност и на Собранието да му поднесе извештај со свој предлог.

III. Во Комисијата се избираат односно именуваат:

За претседател Чаушев Боро, член на Извршниот совет.

За членови:

Дема Галиб, републички секретар за правосудство и организација на управата;

Денона Рамона, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје;

Кантарџиски Димо, судија на Врховниот суд на Македонија;

Катарџиев д-р Иван, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

Крџковски Миле, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата;

Максимовски Светозар, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

Манговски д-р Петар, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

Мифтари Осман, член на Извршниот совет;

Илиев Панта, републички јавен обвинител;

Пашовски Киро, пратеник во Републичкиот собор;

Таневски Илија, пратеник во Републичкиот собор;

Стојчев Димитар, претседател на Окружниот суд во Скопје;

Христов Перо, пратеник во Организационо-политичкиот собор.

IV. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 5
16 февруари 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

21.

Врз основа на член 166 од Законот за високото шкоство во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 11 февруари 1966 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ- ТОТ ВО СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за начинот на формирање на Совет на Универзитетот во Скопје што ја донесе Универзитетскиот совет на својата осумдесет и осма редовна седница, одржана на 21 октомври 1965 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 96
12 февруари 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

22.

Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Советот на Универзитетот во Скопје се именуваат:

а) На две години:

1) Бошале Никола, раководител на Комисијата на Централниот комитет на СКМ

2) Милевски Инж. Љупчо, заменик на техничкиот директор на Претпријатието во основање Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје

3) Петковски Борис, секретар на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија

4) Станковски Бошко, потпретседател на Главниот одбор на ССРМ

5) Трпевска Инж. Бранка, управник на одделение во „ОХИС“ — Скопје.

б) На една година:

1. Адамов Инж. Никола, директор на Земјоделскиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје

2. Зулфикари Азем, потпретседател на Собранието на СРМ

3. Котески Инж. Јонче, директор на Топилницата — Титов Велес

4. Кушески Предраг, секретар на Градскиот комитет на СКМ — Скопје

5. Павлов Младен, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 103
30 декември 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Обласен дел

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, прогласување за неважни полиси, барирани чекови, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — за еден збор 0,20 (20) динари;

2. — Промена на лично и фамилијарно име — 20 (2.000) динари;

3. — Регистрации на стопански организации — 120 (12.000) динари;

4. — Промени и бришење од регистарот на стопанските организации — 100 (10.000) динари;

5. — Регистрации на установи со самостојно финансирање — 2 (200) динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

6. — Ликвидации на стопанските организации — 2 (200) динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

7. — Регистрации на занаетчиските дуќани и работилници и престанок на занаетчиски дуќан — 30 (3.000) динари;

8. — Конкурси и јавни наддавања — 2 (200) динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

9. — Огласување за неважни печати и штембили — од збор 1 (100) динари;

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: лични карти, здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени документи, ловечки исправи, оружен лист и други слични огласи — 5 (500) динари;

11. — Биланси на стопански организации (само биланс по образец 11) — Динари 140 (14.000);

12. — Објавување акти на работни организации 8 (800) динари од еден сантиметар во весникот;

13. — За огласи што не се опфатени во горните точки ќе се наплатува — 2 (200) динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

Горните цени (паушалните износи) се однесуваат на огласи што се објавуваат според вообичаениот текст. Ако текстот е поголем од вообичаениот се доплатува разлика.

За да се објави огласот (се однесува за огласи под точка 1, 2 3, 4, 7, 10 и 11) во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 401-1-698 кај Народната банка — Скопје.

Молиме, огласите да се доставуваат читливо напишани според вообичаената форма во „Службен весник на СРМ“, бидејќи во спротивен случај не одговараме за евентуални грешки.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 март 1966 година.

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 70, страна 279 е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на општината Теарце број 295 од 20. XI. 1964 година Земјоделската задруга „Братство“, село Доброште, Тетовско, се става под редовна ликвидација.

Со решението на Собранието на општината Тетово број 01-9896 од 11. IX. 1965 година за членови на Ликвидационата комисија се именуваат следните лица: Писевски Горѓи, Љовски Младен и Јовановски Драги.

Со решение број 9896 од 13. XII. 1965 година на Ликвидационата комисија при Собранието на општината Тетово за ликвидатор на Земјоделската задруга „Братство“ од село Доброште е назначен Милош Милосављевиќ, кој задругата под редовна ликвидација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 15. XII. 1965 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Милосављевиќ Милош, в.д. управник, и Расим Алиќи, книговодител, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 709/65. (101)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 169, страна 896, книга I, е запишан под фирма: Медицински центар — Кавадарци. Предмет на работењето на центарот е: ќе обезбедува попристапна, попотполна и по-успешна здравствена заштита во редовните и вонредовните услови и во рамките на својот делокруг и расположивиот капацитет, дава медицинска помош и други услуги од областа на здравствената заштита.

Медицинскиот центар е основан од Собранието на општината Кавадарци, со решение број 01-9683 од 29. XII. 1965 година, а со спојување на Општата болница во Кавадарци, Општинскиот здравствен дом во Кавадарци и Здравствената станица во Конопиште.

Установата ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат д-р Диме Мешков, в.д. директор, Мариќа Димовска, Мариќа Кујумџиева и Никола Шкартов, службеници, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 12/66. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 177, страна 928, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на Работната заедница на Околинскиот интернат — Куманово број 19/1 од 13. I. 1966 година фирмата на Околинскиот интернат — Куманово во иднина се менува и ќе гласи: Ученички дом „Професор Мијалковиќ“ — Куманово.

Исто така и досегашниот директор на Ученичкиот дом „Професор Мијалковиќ“ — Куманово, Вељковиќ Никола, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За управник на домот е назначен Дамјановски Ратко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 68/66. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 166, страна 884, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Општата амбуланта во село Конопиште, бидејќи се спојува со Општата болница во Кавадарци и Општинскиот здравствен дом во Кавадарци во една здравствена установа под назив: Медицински центар — Кавадарци, согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 01-9683 од 29. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 20/65. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 166, страна 884, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Општата амбуланта во село Конопиште и тоа: Милан Парговски, директор, Раде Шалевски, благајник, Камче Коцев Ристов, службеник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Општата амбуланта во село Конопиште се назначени следните лица: д-р Видоје Димитровски, директор, Павле Маневски и Методија Попов, службеници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 57/66. (105)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 168, страна 892, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Општинскиот здравствен дом во Кавадарци, бидејќи се спојува со Општата амбуланта во село Конопиште и Општата амбуланта во Кавадарци во една здравствена установа под назив: Медицински центар — Кавадарци, согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци број 01-9683 од 29. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 67/66. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 168, страна 892, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Општинскиот здравствен дом во Кавадарци и тоа: Диме Роглев, специјалист лекар, Ристо Делов, секретар, Милан Хадиманов, шеф на сметководството, и Димче Јосифов, в.д. директор, им престанува правото за потпишување.

За директор на Општинскиот здравствен дом во Кавадарци е назначен д-р Милан Петров, кој домот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Никола Шкартов,

пом. директор, и Марика Кујумџиева, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 293/65. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 161, страна 864, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Интерната клиника при Медицинскиот факултет во Скопје, Милошевиќ Љубица, и престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За нови потписници на Интерната клиника при Медицинскиот факултет во Скопје се назначени следните лица: Петровски Петар, шеф на сметководството и Блажева Ангелина, службеник. Тие установата ќе ја потпишуваат задолжуваат и разрешуваат со стариот регистриран потписник д-р Димитар Арсов, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 304/65. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 107, страна 652, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Главната ветеринарна болница во Скопје е тоа: Борис Мишев, директор, и Фудуловиќ Боро им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нов директор на Главната ветеринарна болница во Скопје е назначен Петар Киров Петровски. Тој болницата ќе ја потпишува, задолжува и разрешува во границите на овластувањето, сметано од 20. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 135/65. (109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 218, страна 1095, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник Ључко Александар му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За потписници на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје и понатака остануваат старите регистрирани потписници и тоа: д-р Сушец Ѓуро, директор, и д-р Капевски Димко, заменик директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 80/66. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 85, страна 560, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Домот на стопанствениците во Скопје, бидејќи со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06—235 од 20. I. 1966 година станува Работна организација со самостојна дејност за вршење на застапничка и посредничка дејност и вршење на разни услуги за унапредување и модернизација на стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 62/66. (111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 85, страна 560, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Домот на стопанствениците — Скопје и тоа: Слободан Стојменовски, в. д. директор, и Васка Лузевска, сметководител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Домот на стопанствениците — Скопје се назначени следните лица: Благоја Николовски, директор, Стојменовски Слободан, секретар, и Анастасовски Миле, хонорарен книговодител, сметано од 21. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 148/65. (112)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 114, страна 680, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Заводот за здравна заштита на мајки и деца — Скопје д-р Панде Дрвопански, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Заводот за здравна заштита на мајки и деца во Скопје е назначен д-р Михаил Ефремов. Тој Заводот ќе го потпишува, задолжува и разрешува со новоназначениот потписник Васил Таневски, шеф на секторот за материјално и финансско книговодство, и стариот регистриран потписник Глигор Новаков, пом. управник, сметано од 21. XII. 1965 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 147/65. (113)

КОНКУРСИ

Врз основа на дадената согласност од Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ, Управниот одбор при Медицинскиот центар — Кичево

распишува

КОНКУРС

за прием на специјализација на еден лекар по специјалноста *интерни болести*.

Кандидатот треба да ги исполнува условите од чл. 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од I-ва група. Првенство за прием имаат здравствените работници што се во работен однос со овој центар.

Молбите се примаат 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Молбите се поднесуваат до Медицинскиот центар Кичево. (154)

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1. Шеф на одделението за заштита на жени;
2. За специјализација на еден лекар по гинекологија и акушерство;
3. Дактилограф

УСЛОВИ:

— Под еден, лекар специјалиста гинеколог со пракса.

— Под два, да ги исполнува условите од член 2 на Правилникот за специјализација на здравствените работници.

— Под три, најмалку завршено едногодишно дактилографско училиште, или долгогодишна пракса. Приемот ќе се врши врз основа на проба.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до Заводот за здравна заштита на мајки и деца, — Скопје, Бит пазар, поштенски ФАХ 425. (155)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|--|---|
| 1. Лекар општа пракса за ординација во село Табановци — — — — — | 1 |
| 2. Лекар општа пракса за ординација во село Клевовци — — — — — | 1 |
| 3. Лекар општа пракса за ординација во село Липково — — — — — | 1 |
| 4. Лекар општа пракса за ординација во село Старо Нагоричани — — — — — | 1 |

Услови:

Завршен медицински факултет, стан обезбеден во споменатите ординации.

Плата по договор.

Молбите прописно таксирани со потребни документи се поднесуваат до Конкурсната комисија при Медицинскиот центар — Куманово.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (153)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место Магистер — шеф на одделение

Услови: Да има завршено фармацевтски факултет.

Личен доход според правилникот за распределба на личниот доход на работниците.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а доколку работното место не биде пополнето останува отворен до пополнувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија при Советот на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје. (152)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ „ПАЗАРИШТЕ — КУМАНОВО

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место директор на установата

Услови:

1. Да има завршено виша стручна спрема со 10 години работен стаж од кои 5 години на раководно место.

2. Да има средна стручна спрема и 15 години работен стаж од кои 5 години на раководно место во структурата.

Молбите со куса биографија за движењето во службата да се достават на конкурсната комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (156)

СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на 1 работно место за наставник по ликовно воспитување

УСЛОВИ:

1. Завршена соодветна школска спрема.

2. Кандидатот треба да го познава покрај македонскиот и српскохрватскиот јазик.

Кандидатот е должен со таксирана молба да ги достави сите потребни документи за засновање на работен однос.

Молбите со некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (157)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|----|
| 14. Указ за прогласување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата — Закон за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата — — — — — | 41 |
| 15. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај — — — — — | 41 |
| Закон за изменување и дополнување на Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај — — — — — | 43 |
| 16. Указ за прогласување на Законот за службата за внатрешни работи, самоуправувањето на работните луѓе и средствата за работа во органите за внатрешни работи Закон за службата за внатрешни работи, самоуправувањето на работните луѓе и средствата за работа во органите за внатрешни работи — — — — — | 47 |
| 17. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за основање Фонд за награди „11 октомври“ — Закон за изменување и дополнување на Законот за основање Фонд за награди „11 октомври“ — — — — — | 51 |
| 18. Указ за прогласување на Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје — — — — — | 51 |
| Закон за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје — — — — — | 51 |
| 19. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието — — — — — | 52 |
| 20. Одлука за образување Комисија за испитување подрачјата на окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 52 |
| 21. Одлука за потврдување на Одлуката за начинот на формирање на Совет на Универзитетот во Скопје — — — — — | 53 |
| 22. Одлука за именување членови на Советот на Универзитетот во Скопје — — — — — | 53 |